



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 13 јуни 1961
Скопје
Број 19

Претплатата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

106.

На основа точка 4 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/61) Народното собрание на Народна Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 мај 1961 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 30 мај 1961 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1. Издавачките претпријатија се должни да издвојуваат дел од остварениот доход како придонес на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност (придонес на Фондот).

2. Придонесот на Фондот се пресметува по норма од 7,5% од остварениот доход.

Во останатото во однос пресметувањето и уплатувањето на придонесот на Фондот ќе се применуваат прописите за придонесот од доходот на стопанските организации.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1961 година.

Број 0101-732
30 мај 1961 година
Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Потпретседател
на Соборот
на производителите,
Милан Петровски, с. р.

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

107.

На основа член 67 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, во врска со член 126 став 1 од Деловникот на Народното собрание на Народна Република Македонија, Комисијата за толкување на законите на Народното собрание на Народна Република Македонија дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 45а СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Со одредбата на членот 45а став 2 од Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48; 10/49 и 32/57) е пропишано дека заинтересираното лице на кое му е доделена земја од земјишниот фонд на аграрната реформа, а не му било дадено решение од месната аграрна комисија, може да поднесе барање за издавање на решение во рок од две години од влегувањето во сила на Законот.

Одредбата на член 45а став 2 од Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија треба да се разбере така, што рокот за поднесување барање од страна на заинтересираните лица не е преклузивен, штом поради неговото пропуштање не настапуваат по самиот закон, за тие лица никакви штетни особено имотнoprавни последици нити за општеството некакви погодности и права. Всушност тоа е рок за забрзување на постапката, установен со цел да се доведат во евидентност сопственичките односи на оземјените лица врз земјиштето што го добиле на основа аграрната реформа, како и за евидентноста на книгите за запишување на сопственоста врз недвижностите. Освен тоа интенцијата на законот не е насочена на менување на имотнoprавните односи засновани со аграрната реформа, туку олеснување на правната положба во располагањето со доделената земја, по истекот на роковите установени за ограничување на тоа располагање.

Со оглед на тоа и по истекот на двегодишниот рок од став 2 на член 45а, органите на управата се должни да ги примаат тие сите барања и да решаваат по нив.

Број 07-426
30 мај 1961 година
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ТОЛКУВАЊЕ
НА ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За секретар, **Томе Петровски**, с. р.

Претседател,
Јовко Јовковски, с. р.

108.

Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, на својата седница од 30 мај 1961 година ја претресе Анализата за здравствената заштита на мајките и децата во НР

Македонија што на Народното собрание му ја достави Извршниот совет и го констатира следното:

— во условите на општиот и сестран развиток во нашата Република се постигнати значајни успеси и во областа на здравството, кои се изразуваат главно во зголемениот број на здравствени установи и на медицинскиот стручен кадар како и во создадените услови за пошироко бесплатно користење на превентивната и куративната медицинска помош;

— подобрувањето на општите животни услови на населението како и тие на здравствената заштита, изврши позитивно влијание врз општата здравствена состојба на населението, како и врз подобрувањето здравствената заштита на мајките и децата што се огледа од намалувањето на заболувањата како и во намалувањето на општата и детската смртност во нашата Република;

Меѓутсга, и покрај спштото намалување на заболувањата, кај децата се уште е висок бројот на заболувања од заразни болести (црвени, инфективни болести, голема кашлица, сипаница и др.); голем е процентот на родилките кои се породуваат без стручна помош; не е доволно стручна негата на новородените, а сè тоа придонесува и смртноста кај доенчињата да се наоѓа над југословенскиот просек.

На ваквата здравствена состојба на децата и мајките особено влијаат: степенот на општо културната израснатост и на здравствената свест на населението во одделни подрачја; хигиено-епидемиолошката состојба во нашата Република; недоволно развиената мрежа на специјализирани установи за здравствената заштита на деца, школска младина и жени; недоволната опременост на овие установи со опрема и специјализирани стручни кадри од сите профили. Сеуште дел од територијата на Републиката не е покриен со здравствени установи од овој вид, кои главно се лоцирани во поголемите центри. Диспанзерите како основни установи за здравствената заштита на мајките и децата оскудеваат во стручни кадри, додека поголем дел од постојниот стручен кадар е концентриран во болничките установи, детските и гинеколошко-акушерските одделенија. На бабичката служба не ѝ е обрнато доволно внимание, недоволен е бројот на бабичките и тие често се користат за вршење на нестручни работи.

Имајќи ги предвид изложените констатации, а на основа член 21 став 3 и член 42 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание ја донесе следната

ПРЕПОРАКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ВО НР МАКЕДОНИЈА

I

1. Народните одбори на општините и околините потребно е да вложат поголеми напори за проширување мрежата на установи за здравствена заштита на мајки и деца и за обезбедување на истите со потребен кадар и спрема. При тоа е нужно да

се изврши правилен територијален распоред на овие установи, за да можат нивните здравствени услуги и превентивни мерки да бидат навремени, квалитетни и ефикасни. Освен ова, нужни се настојувања за правилен распоред на стручните кадри во одделни установи а особено за задоволување потребите на диспанзерите.

2. Во годишните програми за здравствената дејност на подрачјето на општините да се даде приоритетно место на здравствената заштита на мајките и децата и да се обрнува посебно внимание на превентивната здравствена заштита и на извршувањето на задолжителните и други вакцинации, како и на здравственото просветување.

3. Народните одбори на општините да преземаат мерки и да донесат соодветни акти за забрзување процесот за подобрување општата хигиенско-епидемиолошка положба на подрачјето на општината, за да се подобри и здравствената состојба на мајките и децата. При тоа, во спроведувањето на овие мерки посебна важност би имало учеството на здравствените, просветните и другите установи, стопанските и општествено политички организации и другите заинтересирани во комуната.

II

1. Здравствените установи за заштита на мајките и децата да ја подобрат својата внатрешна организација и своето работно време да го сообразат со потребите на населението и да обезбедат полна изолација на децата од возрасните.

2. Здравствените установи за заштита на мајките и децата да поведат посебна грижа за стручното издигање и усовршување на својот кадар. Да се обрне поголемо внимание на системна работа заснована на научни методи и поголема ориентација кон превентивните мерки за здравствена заштита на мајките и децата.

Бр. 0102-732

30 мај 1961 година

Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Републичкиот собор,
Киро Георгиевски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Ојласен гел

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-20304/59 од 5-I-1960 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 74, рег. бр. 74, установата под назив: Станбена заедница „Васил Антевски — Дрен“ — Скопје. Предмет на работењето на установата е:

1) да организира и унапредува комунални, станбени, стопански, социјални, здравствени, воспитни и други дејности и служби кои непосредно служат на семејството, домаќинството и на работниот чо-

век за задоволување потребите на катадневниот живот, како на пример:

— изградба на патишта и тротоари, општествени бањи, општествени телефонски говорници и чекални, уредување на зелени површини и разни насади, поставување на улично електрично осветление, уредување на населбите и зградите и друго;

— зголемување на станбениот фонд со изградба на нови станови, а особено доградба на станбени згради и адаптации;

— основање на разни сервиси за помош на работниот човек и на семејството, чување на децата, спремање и чистење на станот; приготвување на храна и пеглање на горна и долна облека, набавка и разнесување на млеко и други прехранбени артикли, како и други куќни потреби;

— основање на сервиси за помош на куќните совети финансиска и правна, техничка и занаетчишка за одржување на куќите во исправна и чиста состојба;

— основање на установи за заштита, сместување и забава на децата, како и за заштита на други лица, на кои им е потребна таква помош;

— учување на социјалните и другите проблеми и преземање мерки кај Народниот одбор на општината и другите управни органи за нивното решение, доколку станбената заедница за тоа нема можност да предложи донесување на акти за одделни решенија.

Установата е основана со одлуката на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 10694 од 19-VII-1958 година.

Орган надлежен за работењето и задачите на установата е Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Бр. 02-20304/59 на Народниот одбор на општината Идадија. (96)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 02-8516/1 од 25-X-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 96/97, ред. бр. 1, установата под назив: Земјоделско-шумарска комора на Охридска околија, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: унапредување на земјоделството и шумарството; водење посебни грижи за зголемување на производството, за зголемување продуктивноста на трудот, за примена на современа постапка во работата и рационализацијата, за унапредување на самоуправањето во стопанските организации за изградба, реконструкција и користење на капацитетите, за односите што произлегуваат од обврските на стопанските организации — членки спрема општествената заедница, за распоредот и чистиот приход, за основите и мерилата на наградувањето и друго.

Установата е основана од страна на основачкото собрание со одлука бр. 1 од 29-VI-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Отсекот за земјоделство на Народниот одбор на Охридска околија.

Установата ќе ја застапува и потпишува претседателот на истата инж. Ристо Петаноски.

Бр. 02-8516/1 — 1960 од Народниот одбор на општината Охрид. (1487)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 02-2085/1 од 10-III-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 92/93, реден број 1, установата под назив: Живинарска фарма, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: одгледување и промет со живина и јајца и унапредување на живинарството на подрачјето на општината Охрид.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината Охрид бр. 04-1166/1 од 27-II-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Охрид.

Установата ќе ја застапува и потпишува управителот на установата Никола Пипилески од Охрид.

Бр. 02-2085/1-60 од Народниот одбор на општината Охрид. (1489)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-5929/1 од 25-IV-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 40, рег. бр. 40, установата под назив: Управа на забавен парк и детски игралишта — Скопје. Предмет на работењето на установата е:

1. решавање проблемот на воншколското воспитување и мобилизирање на сите општествени друштва и организации што се заинтересирани за тоа;

2. да работи за проширување на мрежата на детските игралишта во сите делови на градот;

3. да организира културно-воспитна работа во игралиштата и обезбедува стручен педагошки надзор во нив;

4. да се грижи за опрема на игралиштата со потребни реквизити.

Установата е основана со решението бр. 5095 од 23-VI-1955 год. на Народниот одбор на Скопска околија — Скопје.

Установата ќе ја потпишуваат и застапуваат, во рамките со правилата за работата на самата установа, Атков Борис, управник, и Милош Башоски.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за просвета на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 02-5929/1 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (667)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 17988 од 27-XII-1960 година на страна 80, рег. бр. 80, установата под назив: Студентски дом „Кузман Јосифовски — Питу“ во Скопје. Предмет на работењето на установата е: да обезбеди сместување и исхрана на студентите на Универзитетот и вишите школи во Скопје.

Студентскиот дом е основан со одлука на Универзитетската управа бр. 01-924/4 од 27-VI-1960 год.

Орган надлежен за работата и задачите на студентскиот дом е Универзитетската управа — Скопје, орган на Ректоратот на Универзитетот во Скопје.

Студентскиот дом ќе го застапуваат и потпишуваат следните лица: Александар Андоновски, управител на домот, наредботател за извршување на приходите и расходите, и Лазар Колев, шеф на сметководството.

Бр. 17988/60 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (1743)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на НО на општината Струга бр. 05-10364/1 од 11-XI-1960 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 30 и 31, реден бр. 14/60 година, установата под назив: Мрестилиште со рибњаци „Шум“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на установата е: да работи на унапредувањето на рибарството на територијата на општината Струга; да врши вештачко мрестење и одгледување на икра; порибување на Охридското Езеро и другите риболовни води на територијата на општината; да изградува рибњаци, одгледува конзумна риба и да собира статистички податоци за риболовот, како и да врши биометриска статистика.

Мрестилиштето со рибњаци „Шум“ во гр. Струга, како установа со самостојно финансирање, е основана со решението на НО на општината Струга бр. 04-4733 од 28-IV-1960 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата, односно управувањето со установата е НО на општината Струга преку Одделението за стопанство, Советот за земјоделие, управниот одбор на установата како и управникот Љупчо Матоски.

Бр. 05-10364/1-60 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (1688)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на НО на општината Тетово бр. 04-9716 од 14-VI-1960 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 26, рег. бр. 26, свеска I, ред. бр. 4 е запишано следното: Покрај Прокопие Попоски, досегашен потписник на Детската градинка „Младост“ — Тетово, градниката ќе ја потпишува и Грозданоски Спасо, режисер на установата, назначен со решението бр. 02-6696 од 26-VI-1960 година на НО на општината Тетово.

Бр. 04-9716/60 од Одделението за стопанство комунални работи, урбанизам и труд на НО на општината Тетово. (1711)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Струга бр. 05-548/1 од 26-I-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 32 и 33 под ред. бр. 15/1961 година, установата под назив: Управа за комунални услуги, со седиште во Струга. Предмет на работењето на установата е: одржување хигиената во гр. Струга и комуналните објекти во градот, одржување и проширување на градското и вонградското зеленило, изградба на улици, прелази и др., вршење пазариски, кланични и други комунални услуги.

Управата за комунални услуги во гр. Струга, како установа со самостојно финансирање е осно-

вана со решението на НО на општината Струга бр. 01-11616/1 од 23-XII-1960 година.

Орган надлежен за работите, задачите и управувањето со установата е НО на општината Струга преку Советот за комунални работи и урбанизам при општината, управниот одбор на установата, управникот на установата Томе Биљановски, а во негово отсуство заменик управникот Ристо Голановски.

Р. бр. 05-548/1-61 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (115)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 2205 од 18-II-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 81, рег. бр. 81 установата под назив: Околиска управа за патишта, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на установата е: а) да гради и одржува патишта од III ред и градски улици; б) по барање и предлог на општините, околијата и др. интересенти да одржува и гради патишта од IV ред, пристапни патишта и др.; в) да организира по пат на надоместок од поедини, земска служба за одржување на патишта од III ред и се грижи за нејзиното правилно и редовно функционирање.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Скопска околија бр. 1672 од 30-I-1961 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на Скопска околија — Совет за комунални работи.

Со установата управува управен одбор од 9 члена, а ќе ја застапува и потпишува Несторовски Боро, директор.

Бр. 2205/61 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (290)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-2629/1 од 24-III-1960 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 10, рег. бр. 10 установата под назив: Дом за народно здравје I — Скопје. Предмет на работењето на установата е: општи и специјалистички прегледи и лекување на болни.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на град Скопје бр. 704 од 23-III-1953 г.

Орган надлежен за работите и задачите на Домот за народно здравје I е Советот за народно здравје и социјална политика на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Орган за управување е управниот одбор на Домот за народно здравје I и управителот Д-р Димитар Мицев.

Домот ќе го застапуваат и потпишуваат следните лица: Д-р Димитар Мицев, управител, Јордан Шушевски, пом. управител, и Саво Караџиновски, шеф на сметководството.

Бр. 02-2629/1 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (435)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-2849/1 од 1-IV-1961 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 19, рег. бр. 19, установата под на-

зив: Околиски противтуберкулозен диспансер — Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: лекување на болни од ТБЦ; БСЖ-е служба и патронажна служба.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на Титоввелешка околија бр. 02-2348 од 28-III-1961 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е органот на управата надлежен за работите на народното здравје при Народниот одбор на Титоввелешка околија — Титов Велес.

Установата ќе ја потпишува и застапува управителот Д-р Коце Поп Стефанов.

Бр. 03-2849/1-61 од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Т. Велес. (506)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-9439 од 9-VII-1960 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 28, рег. бр. 28, свеска I, ред. бр. 3 е запишано следното: Место Наумовски Томислав, досегашен управник и потписник на Интернатот при Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово, е назначен Аврамовски Цоне, управник при истиот интернат.

Бр. 04-9439/60 од Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на Народниот одбор на општината Тетово. (1712)

Врз основа на решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-207/1 од 9-I-1961 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна I, рег. бр. 8, установата под назив: Завод за запослување на работници, со седиште во Неготино.

Установата е основана со решението бр. 01-1-3764 од 5-XII-1960 година од Народниот одбор на општината Неготино.

Предметот на работењето на установата е предвиден со Законот за службата за запослување на работниците (член 15).

Установата ќе ја потпишува директорот Ристо Заров Јанакиев и благајникот Петар Астарциев.

Бр. 04-207/1-61 од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Неготино. (27)

Врз основа на решението бр. 05-209/1 од 26-I-1961 година на Одделението за општа управа на НО на општината Струга е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 34 и 35, реден бр. 16/1961 година, установата под назив: Завод за запослување на работниците, со седиште во Струга. Предмет на работењето на Заводот е: се грижи за запослување на работниците, стручното оспособување, преквалификација, рехабилитација како и професионална ориентација на работниците и др.

Заводот за запослување на работниците во гр. Струга, како установа со самостојно финансирање, е основан со решение-одлука на НО на општината Струга бр. 01-11614/1 од 23-XII-1960 година.

Орган надлежен за работите, задачите и управувањето со установата е НО на општината Струга преку својот Совет надлежен за работите на тру-

дот, Советот на Заводот за запослување на работниците и директорот на истиот Петар Горгонски

Бр. 05-209/1-61 од Одделението за општа управа на НО на општината Струга. (114)

Врз основа на решението од Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-1655/2 од 10-II-1960 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20 рег. лист 20, реден број 2 е запишано следното:

Место Олга Симовска, досегашен втор потписник на Шумското стопанство — Тетово, за потписник на стопанството е назначен благајникот Гоко Томовски.

Бр. 04-1655/2-60 од Одделението за стопанство, комунални работи, урбанизам и труд на НО на општината Тетово. (726)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 181, страна 475 е запишано следното: Димитар Р. Петров, досегашен шеф на сметководството на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“, Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Ѓорѓи Ристов Костадинов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник директорот Ванчо Карајанов, сметано од 22-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 283/60. (551)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 300, страна 887 е запишано следното: Досегашните потписници на Претпријатието за предмет со градежни и сгревни материјали и производство на тули „Карасрман“, Гевгелија, и тоа: Љупчо Делев, директор, и Томе Љатев, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на претпријатието се назначени. в. д. директорот Ѓорѓи К. Стамов, назначен со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 04-7763/1 од 26-XII-1959 година, книговодителот Атанас Р. Николов, назначен со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 3303 од 25-V-1957 год., и комерцијалистот Георги Гошев. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 22-IV-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 284/60. (552)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 48, страна 187 е запишано следното: Со решението на Народниот одбор на општината Кратово бр. 1011 од 25-XII-1958 год. фирмата на Лозаро-винарската задруга „Ллавица“, Кратово, во иднина се менува и ќе гласи: Земјоделска задруга „Пластица“, Кратово.

Со горечитираното решение и дејноста на Земјоделската задруга „Пластица“, Кратово, во иднина е: откуп, преработка и продажба на земјоделски производи, унапредување на земјоделството, отворање на свои продавници и складишта за купопродажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци на целата територија на ФНРЈ, производство и снабдување на задругарите со посадочен лозов и овоштен материјал, отворање на погони за домашни ракотворби, укажување услуги со својот машински парк, првенствено на своите задругари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1026/58. (553)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 536, страна 1571 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 04-2157 од 14-IV-1960 година фирмата на Продавницата во Скопје на Занаетчиското производително услужно трговско претпријатие „Обнова“, с. Драчево, Скопско, во иднина се менува и ќе гласи: Занаетчиско услужно производително претпријатие „Обнова“, Драчево, Трговски погон — Скопје — Продавница бр. 1 во Скопје.

Со решението бр. 04-2157 од 21-IV-1960 год. дејноста на продавницата се проширува и со продажба на кинкалерија и железни кревети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 287/60. (554)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 536, страна 1571 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“, Скопје, бр. 04-2157 од 14-IV-1960 година фирмата на Продавницата во Скопје, Бит пазар (барака), на Занаетчиското производително услужно и трговско претпријатие „Обнова“, село Драчево, Скопско, во иднина се менува и ќе гласи: Занаетчиско услужно претпријатие „Обнова“, с. Драчево, Производни погон, Продавница бр. 2 (барака Бит пазар), Скопје.

Со решението на Народниот одбор на општината „Кале“, Скопје, бр. 04-2157 од 21-IV-1960 година дејноста на продавницата во иднина се проширува и со продажба на кинкалерија и железни кревети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 288/60. (555)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 15, страна 57 е запишано следното: Трајковски Благо, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Слобода“, с. Зелениково, Скопско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Задругата и понатака ќе ја потпишува досегашниот потписник Боцевски Марко, управник на задругата, сметано од 23-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 285/60. (556)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 417, страна 1122 е запишано следното: Досегашните потписници на Фабриката за електрични производи „Југ“, Скопје, и тоа: Душко Јукарев, директор, и Шапчевски Гоко, погонски книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на фабриката се назначени следните лица: Пејко Блажевски, директор, назначен со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“, Скопје бр. 188 од 15-III-1960 год., Димитар Трајков, финансиски директор, и Гугушев Радослав, в. д. шеф на финансиското книговодство. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите потписници инж. Веселин Петров, технички директор, и Стојковски Велко, шеф на техничката припрема, сметано од 22-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 279/60. (557)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 213, страна 565 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-5038/2 од 3-XI-1959 год. дејноста на Продавницата во Демир Капија на Претпријатието за промет со цигари, кибрит и вредносници „Тутун“, Скопје, во иднина се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 272/60. (563)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, страна 69 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Мощеница“, с. Псача, Крива Паланка, бидејќи согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 04-1228 од 31-III-1960 год. е припоена кон Земјоделската задруга „Пробуда“, с. Петралица, сметано од 28-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 298/60. (578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 276, страна 713 е запишано следното: Инж. Петар Јаневски, досегашен потписник на Претпријатието „Водовод“, Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на претпријатието е назначен инж. Александар Бојациев. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Цветко Таневски и Живко Трајковски, сметано од 25-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 286/60. (582)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 478, страна 1332 е запишано следното: Дамјановски Стојче, досегашен раководител на Претставништвото во Скопје на Застапништвото на инострани фирми „Контактор“ — Белград, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Зафировски Тодоров Илија, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 27-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 290/60. (584)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 36, страна 109 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Васов Град“, с. Мрежичко, Титоввелешко, и тоа: Крстев Ристов Крсте, управник, и Трајков Ристов Лазар, благајник, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписници на задругата од 26-IV-1960 год. се назначени следните лица: Петре Ристов Најдов, управник на задругата, Вано Мицов Ангелов, благајник, и Митре Делков Георгиев, администратор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/60. (585)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 101, страна 381 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Горко Јосков“, с. Бегниште, Титоввелешка околија и тоа: Герасим Наумчев, член на контролниот одбор, и Илија Бошков, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За потписник на задругата е назначен Раде Јанев Витанов, благајник на задругата. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Диме Василев, управник на задругата, сметано од 19-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 270/60. (586)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 241, страна 635 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 286 од 10-XII-1959 година дејноста на Претпријатието за обработување на кожни производи „Колектив“, Скопје, во иднина се проширува и со: производство на сите видови амбалажа од пластична маса и преработка на производи од импрегнирано платно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 271/60. (584)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95, страна 383 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Самостојниот погон — Фабрика за конзерви и ладилник „Јагода“, Тетово, на

Општиот задружен деловен сојуз „Полог“, Тетово. бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-840/1 од 5-II-1960 година се издвојува во самостојно стопанско претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 280/60. (566)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 29, стр. 113 е запишано следното: Досегашниот управен одбор на Земјоделската задруга „Слободан Пеповски“, с. Вруток, Тетовско, е сменет од должност. За членови на новиот управен одбор, согласно со записникот од 20-III-1960 год., се избрани следните лица: Станко Јаневски, Дурмиши Самија, Ангелковски Лазар, Михаилоски Најдо, Оломани Бесим, Енвер Мустафа, Нуредин Куртиш, Костовски Коце и Столески Милош.

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат старите потписници и тоа: Милош Столески, член на управниот одбор, и Станко Јаневски, претседател.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 299/60. (577)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 294, страна 861 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Претпријатието за обработка на тутун — Валандово, Мито Петар Петроски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството на претпријатието е назначена Маринкова Аргир Марија. Таа претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Бранко Ристовски, сметано од 13-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 251/60. (589)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 14, страна 53 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 04-1434 од 31-III-1960 година кон Земјоделската задруга „Славиште“, с. Ранковци, се припојуваат земјоделските задруги: „Данил“, с. Радибуш, „Нов живот“, с. Опила, и „Нов живот“, с. Отошница, сметано од 30-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 304/60. (590)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, страна 61 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Данил“ с. Радибуш, Кумановско, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 04-1226 од 31-III-1960 год. е припоена кон Земјоделската задруга „Славиште“, с. Ранковци, сметано од 30-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 307/60. (591)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 64, страна 251 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Нов живот“, с. Опила, Кумановско, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Ранковци бр. 14-1301 од 31-III-1960 год. е припоена кон Земјоделската задруга „Славиште“, с. Ранковци, сметано од 30-IV-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 306/60. (592)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

ШЕФ НА ОПШТИОТ ОТСЕК — РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВНО-ПРАВНИ И ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ

УСЛОВИ: Завршена виша управна школа, односно средна школа со најмалку пет години пракса во управна односно канцелариска струка и положен државен стручен испит.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а псложажна плата по Одлуката на Извршниот совет на НРМ, објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 18/60.

Настап на работа од 1. VIII. 1961 година.

Рок за пријавување на кандидатите е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а во случај на неполнување на истото, конкурсот останува отворен до исполнувањето.

Молбите со потребните документи предвидени со чл. 31 од Законот за јавните службеници и за работниот стаж, со куса биографија се доставуваат до Советот за култура на НРМ. (768)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА НА НРМ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на 3 работни места геодетски инженери

Услови: да има завршено геодетски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници, а положажна плата спрема Одлуката на Извршниот совет на НРМ.

Настап на работа од 1. VII. 1961 год.

Документи да се достават по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот трае до исполнувањето на работните места. (754)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Скопска околија

распишува

КОНКУРС

за директор на Заводот за просветно-педагошка служба на Народниот одбор на Скопска околија

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет (педагошка група), добро познавање работите и проблемите на основната настава и на училиштата од II степен, како и проблемите на другите воспитно-образовни установи; кандидатот да се афирмираат како просветен работник, особено како носител на настанувањата за реформирање на нашето школоство. (755)

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија

распишува

КОНКУРС

за пополнување работни места во управните органи и установи на Народниот одбор на Кумановска околија

1. Шеф на Отсекот за земјоделие и шумарство во Одделението за стопанство — — 1

УСЛОВИ: За работното место под еден да има завршен земјоделско шумарски факултет, положен стручен испит и најмалку 5 години практика.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија. (756)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 106. Одлука за придонесот на издавачките претпријатија на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност — | 289 |
| 107. Задолжително толкување на членот 45а став 2 од Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија — — — | 289 |
| 108. Препорака за подобрување здравствената заштита на мајките и децата во НР Македонија — — — — — — — — — | 290 |